



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Опласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 68602-603-1125

Четврток, 3 јануари 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XXX

Цена на овој број е 4 динари. — Претплатата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт факс 226. — Телефони: централа 650-156; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

1.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Се прогласува Законот за основите на системот на државната безбедност, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 декември 1973 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 27 декември 1973 година.

ПР бр. 267  
28 декември 1973 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

#### Член 1

Со овој закон се утврдуваат основите на системот за заштита на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ (државна безбедност), начелата за усогласување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и основите за одредување на работите на државната безбедност што ги вршат сојузните органи.

#### Член 2

Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ е право и должност на граѓаните, на општествено-политичките заедници и на нивните органи, на организациите на здружениот труд, на општествено-политичките и другите организации кои, во системот на општествената самозаштита како најширока основа на безбедноста на општеството, преземаат мерки и активности заради откривање и спречување на дејностите со кои се загрозува независноста, територијалната целина и одбранбената способност на земјата, се поткопува власта на работниот народ самоуправната и економската основа на социјалистичките општествени односи, се губи братството, единството и рамноправноста на народите и народностите на Југославија, како и заради откривање и спречување на други дејности насочени кон поткопување или рушење на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

#### Член 3

Заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, како заеднички интерес на народите и на-

родностите на Југославија, на работните луѓе и на граѓаните, се остварува со непосредна соработка и договор на сите општествено-политички заедници и нивните органи, со дејност на организациите на здружениот труд, на општествено-политичките и другите организации и со активност на граѓаните.

#### Член 4

Организациите на здружениот труд и другите организации, општествено-политичките заедници и државните органи, со своите самоуправни и други акти, ги организираат и ги спроведуваат мерките за безбедност и заштитата на тајните и преземаат други мерки на самозаштита, согласно со закон и други прописи и со политиката на претставничките и политичко-извршните органи на соодветната општествено-политичка заедница.

#### Член 5

Органите што ги вршат работите на државната безбедност, во границите на својот делокруг, им даваат стручна и друга помош на организациите на здружениот труд и на други организации и на државните органи во изградбата и унапредувањето на системот на општествената самозаштита.

#### Член 6

Граѓаните, организациите на здружениот труд и други организации и државните органи се должни на органите што ги вршат работите на државната безбедност да им укажуваат помош во откривањето и спречувањето на активностите насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

Органите што ги вршат работите на државната безбедност се должни да ги известуваат организациите на здружениот труд и другите организации, државните органи и граѓаните, кога околностите на вршењето на службата го допуштаат тоа, заознавањата до кои дошле во вршењето на работите од својот делокруг а кои се од интерес за безбедноста на тие организации, органи односно граѓани.

Граѓаните, организациите на здружениот труд и други организации и државните органи се должни да преземаат потребни мерки во врска со заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, што, согласно со закон и со прописи донесени врз основа на закон, ќе ги одредат органите надлежни за вршење на работите на државната безбедност.

#### Член 7

Федерацијата, републиките и автономните покраини, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, се одговорни за организирањето и вршењето на работите на државната безбедност.

Федерацијата преку своите органи, овластени со Уставот на СФРЈ, ја утврдува општата политика во областа на заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, ја усогласува работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и врши други работи одредени со сојузен закон.

Републиките и автономните покраини ги организираат и непосредно ги вршат работите на државната безбедност, согласно со Уставот на СФРЈ, со

сојузните закони и со општата политика на Сојузната скупштина во таа област.

#### Член 8

Кога тоа го бараат посебни причини на безбедноста на земјата, надлежниот сојузен орган, по претходно прибавена согласност од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, може непосредно да организира вршење на одредени работи на државната безбедност на територијата на Југославија.

За условите и начинот на организирањето на работите од став 1 на овој член, во рамките на својата надлежност, одлучува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или Сојузниот извршен совет.

#### Член 9

Одредени работи на државната безбедност во федерацијата вршат Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и други сојузни органи на управата кога тоа е посебно одредено, а во републиките и во автономните покраини — републичките односно покраинските органи за внатрешни работи.

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи на државната безбедност и во кој обем ги вршат одделни сојузни органи.

Работите на државната безбедност во оружените сили ги вршат органите одредени со закон или со одлука на врховниот командант на оружените сили.

#### Член 10

Обезбедувањето на Претседателот на Републиката и врховен командант на оружените сили и на шефовите на странски држави во посета на Југославија го организираат и го спроведуваат, по единствен систем, органите во кои се вршат работите на државната безбедност и воените органи.

Врховниот командант на оружените сили одредува кои работи од став 1 на овој член ги вршат воените органи, а Сојузниот извршен совет — кои работи од тој став ги вршат други органи.

#### Член 11

Органите што ги вршат работите на државната безбедност собираат податоци и известувања заради откривање и спречување на дејности насочени кон поткопување или уривање на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ, кон загрозување на безбедноста на земјата, и, во врска со тоа, преземаат други потребни мерки и дејствија врз основа на законот и на прописите донесени согласно со законот.

#### Член 12

Работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност ја усогласува, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ, Претседателот на Републиката, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузниот извршен совет.

Усогласувањето во смисла на став 1 на овој член опфаќа политичко-безбедносно насочување на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност и утврдување на нивните заеднички задачи од становиштето на интересите и потребите на безбедноста на целата земја.

#### Член 13

Старешината на органот во кој се вршат работите на државната безбедност одговара за работата на органот пред претставничкото тело и пред политичко-извршниот орган на соодветната општествено-политичка заедница, на чие барање е должен да поднесува извештај за работата на органот и за состојбата во областа на државната безбедност.

Старешината на органот од став 1 на овој член може да предложи поднесувањето на извештај за одделни прашања да се одложи за одредено време или извештајот да се поднесе без присуство на јавноста. Со причините за одлагањето на поднесувањето на извештај или за исклучувањето на јавноста старешината е должен да го запознае претседателот на соодветното тело.

#### Член 14

Собранието на општествено-политичката заедница, чии органи ги вршат работите на државната безбедност, врши контрола над законитоста на работата на тие органи преку посебно тело.

Контрола над законитоста на работата на органите на безбедноста во оружените сили се врши на начин што ќе го одреди врховниот командант на оружените сили.

Старешините на органите на управата што ги вршат работите на државната безбедност се должни на телото од став 1 на овој член да му даваат известувања и податоци од делокругот на работата на органите со кои раководат и ако тие претставуваат тајна.

#### Член 15

Заради вршење контрола над работата на сојузните органи на управата што ги вршат работите на државната безбедност, Сојузната скупштина формира Комисија за контрола на службата на државната безбедност (во понатамошниот текст: Комисијата).

Комисијата остварува увид над законитоста на работата на органите што ги вршат работите на државната безбедност, особено од гледиштето на почитување на правата и слободите на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот на СФРЈ и со законот, на правата на организациите на здружениот труд и на други организации и општествено-политички заедници, како и во поглед на методите и средствата што ги користат службите во вршењето на работите од својата надлежност; ги разгледува уочените проблеми во службите и за тоа му поднесува извештаи и предлози на надлежниот собор на Сојузната скупштина.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Сојузната скупштина.

Комисијата е должна за својата работа најмалку еднаш годишно да ја известува Сојузната скупштина.

Фактите и другите податоци изнесени на седницата на Комисијата и во материјалите подготвени или изработени по заклучок на Комисијата се сметаат за државна тајна, ако Комисијата за одредени податоци не одреди поинаку.

#### Член 16

Во вршењето на работите од својата надлежност, органите што ги вршат работите на државната безбедност и другите државни органи се должни да соработуваат меѓусебно, да си укажуваат помош едни на други и да ја усогласуваат активноста во врска со заштитата на поредокот утврден со Уставот на СФРЈ.

#### Член 17

Органите што ги вршат работите на државната безбедност во федерацијата, во републиките, во автономните покраини и во оружените сили, се должни да соработуваат меѓусебно, да си укажуваат помош едни на други во извршувањето на задачите и да се известуваат и договараат за извршувањето на работите од својот делокруг кои се од интерес за безбедноста на земјата.

Старешините на сојузните органи во кои се вршат работите на државната безбедност спогодбено донесуваат упатства за меѓусебната соработка на тие органи.

#### Член 18

Сојузните органи на управата во кои се вршат работите на државната безбедност го следат, во рамките на својот делокруг, спроведувањето на сојузните прописи од областа на државната безбедност.

Органите што ги вршат работите на државната безбедност се должни за појавите и настаните од интерес за безбедноста на целата земја навремено да го известуваат органот во федерацијата во чиј делокруг спаѓа следењето на таквите појави и настани.

#### Член 19

Во вршењето на работите од својот делокруг, органите што ги вршат работите на државната безбедност применуваат средства и методи според един-

ствени начела. Единствените начела, што во својата работа ги применуваат тие органи, заеднички ги утврдуваат старешините на сојузните органи на управата во кои се вршат работите на државната безбедност, по претходно прибавена согласност од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или од телото што тоа ќе го овласти.

Врз основа на единствените начела, старешината на сојузниот орган на управата во која се вршат работите на државната безбедност донесува правила за работата на службите на државната безбедност.

Старешините на органот од став 1 на овој член или лицата што тие ќе ги овластат, самостојно одлучуваат за примената на пропишаните методи и средства во работата при извршувањето на задачите од делокругот на органот и се одговорни за нивното законито користење.

#### Член 20

Старешината на органот во кој се вршат работите на државната безбедност, ако тоа е потребно од причините на безбедноста на Југославија, во работите од делокругот на органот може да одреди своје решение во поглед на одделни лица и организации да се преземат одредени мерки со кои се отстапува од начелото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства на општење.

#### Член 21

Лицата кои, на барање од органите што ги вршат работите на државната безбедност, ќе им укажат помош на тие органи и при тоа ќе бидат повредени, ќе се разболат или потрајно ќе бидат оневозможети во вршењето на својот позив, ги остваруваат правата утврдени со прописите за воените инвалиди, како и правата од пензиското и инвалидското осигурување и од здравственото осигурување утврдени со законот или со општиот акт на соодветната заедница на осигурувањето.

Правата од став 1 на овој член ги имаат и членовите на потесното семејство на лицето што го загубило животот или ако умре од последиците на повредата со која се здобило при укажувањето помош на органот што ги врши работите на државната безбедност, ако помошта ја укажало по барање на тој орган.

#### Член 22

Собранијата на општествено-политичките заедници, врз основа на договор врз единствени основи, ги регулираат овластувањата на работниците што ги вршат работите на државната безбедност, и одредените посебности од работните односи на тие работници.

#### Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува на важи Законот за основање Комисија за контрола на службите на државната безбедност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/68).

#### Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 2.

Врз основа на член 9 на Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите што се именуваат или назначуваат во сојузните органи и организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Со оваа одлука се утврдува височината, условите и начинот на исплатата на надоместокот по-

ради одвоен живот од семејството на функционерите што во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните и други служби ги назначува Сојузниот извршен совет.

2. На функционерот од точка 1 на оваа одлука му припаѓа надоместок поради одвоен живот од семејството во износ од 1.750 динари месечно, ако во новото место на вработувањето не добил соодветен уселив стан и поради тоа живее одвоено од своето потесно семејство.

3. Надоместокот од точка 2 на оваа одлука на функционерот му припаѓа од денот на стапувањето на должност, а престанува со истекот на месецот во кој му е доделен уселив стан.

4. Право на надоместок поради одвоен живот од семејството во износот утврден во точка 2 на оваа одлука му припаѓа од 1 декември 1973 година.

5. Решенијата за одредување на надоместокот поради одвоен живот од семејството ги донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања, на писмено барање на функционерот.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 378

25 декември 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

## 3.

Врз основа на член 33 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ ШТО ГО ВРШАТ СТРАНСКИ ЛИЦА**

1. Во Одлуката за плаќање на услугите во меѓународниот стокоев промет што го вршат странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/73) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Како услуги во меѓународниот стокоев промет што го вршат странски лица, во смисла на оваа одлука, се подразбираат и:

1) услуги на монтажа на опрема купена во странство, ако со договорот за набавката на опремата тоа е предвидено;

2) услуги на истражување на рудно и минерално богатство во Југославија и на подрачјето на Јадранското Море.“

2. Во точка 2 став 1 зборовите: „Услугите од точка 1“ се заменуваат со зборовите: „Услугите од точ. 1 и 1а“.

Во став 2 зборовите: „според став 1 на оваа точка“ се заменуваат со зборовите: „од точ. 1 и 1а на оваа одлука“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 379

25 декември 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

## 4.

Врз основа на член 17 став 2, член 21 став 4, член 54 став 5 и член 153 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

## Член 1

Во Правилникот за уредите и опремата за возилата во сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/68, 28/70, 11/71 и 3/73) во член 92 се додава нов став 1, кој гласи:

„Одредбите на членот 10 став 6 и членот 13 став 11 од овој правилник ќе се применуваат на моторни и приклучни возила наменети за превоз на товари од 1 јануари 1974 година, а на моторни и приклучни возила наменети за превоз на патници од 1 јануари 1975 година.“

Досегашниот став 1 станува став 2.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „ст. 6, 7 и 8, членот 13 ст. 11 и 12“ се заменуваат со зборовите: „ст. 7 и 8, членот 13 став 12“.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П-Бр. 344-10-1/172

25 декември 1973 година

Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Бановиќ, с. р.

## 5

Врз основа на член 31 став 3 и член 32 став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

## НА РЕ Д Б А

## ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ МОЖАТ ДА СЕ ДВИЖАТ И ДА ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА

1. Во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија, Република Италија, Народна Република Бугарија и Народна Република Унгарија, им се одобрува на југословенски државјани движење и престој без дозвола за движење и престој во граничниот појас — во текот на целата година од излегувањето до заоѓањето на сонцето, и тоа:

а) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија:

1) на подрачјето на планината Пеца: по обележената патека од планинарскиот дом на Пеца до врвот на Пеца (кота 2126);

2) на подрачјето на планината Олшева: од патот од село Св. Дух и со правец кон Робник по обележената патека која води до Поточка Зијалка југоисточно од граничниот камен XXII/9;

3) на подрачјето на планината Зеленица — Стол: од планинарскиот дом на Зеленица до граничната линија кај котата 1704 и од планинарскиот дом на Зеленица по обележената патека преку камењарот на јужната падина на Висока Вртача и Немшки Врх;

4) на подрачјето на планината Голица: по обележената патека од Сухо Седло и Јекло Седло до врвот на Голица (тригонометар 1834) и котата 1785;

б) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Италија:

— на подрачјето на планината Мангарт: од Котово Седло (кота 2124) по обележената патека што води кон Вевница (тригонометар 2359) и по новиот планински пат до врвот Мангарт;

в) во деловите од граничниот појас на границата спрема Народна Република Бугарија:

— на секторот Димитровград: по јавниот пат кој покрај граничната линија води од селото Сливница до селото Долно Невље;

г) во деловите од граничниот појас на границата спрема Народната Република Унгарија:

— на секторот Копривница: по патот од III ред број 2036, од 21.800 до 24 километар кој ги поврзува прекудравските села Гола, Готалово, Новачка и Оточка и селата Репаш и Ждала на територијата на општина Гурфевац.

2. Во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија и Република Италија им се одобрува на југословенските државјани — членови на планинарски друштва, врз основа на планинарска членска карта и лична карта, движење и престој без дозвола за движење и престој во граничниот појас — во текот на целата година од излегувањето до заоѓањето на сонцето, и тоа:

а) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија:

1) на подрачјето на планината Окрешел: од Frischauf-овиот планинарски дом на Окрешел (тригонометар 1392) по обележената патека што води преку Криж (кота 2429) и Жрело до Чешка Коча (кота 1563) односно на Савињско Седло, врвот Мрзли Дол (кота 2001) и врвот Мрзла Гора (тригонометар 2203);

2) на подрачјето на планината Кошута: од планинарскиот дом на Кофцах до безимениот врв (Криж) и Велики Врх (тригонометар 2086) по обележената патека што води преку котата 1807 до Кладиво (тригонометар 2094) и Шкрбина. Од Медводе (кота 970) преку Долги Ниви на Кошутников Турн (тригонометар 2133);

3) на подрачјето на планината Зеленица — Стол: од планинарскиот дом на Зеленица по горната обележена патека преку камењарот на јужната падина на Висока Вртача (тригонометар 2180) на врвот на Висока Вртача и Немшки Врх односно под преслопот Белшчица (тригонометар 1953) на Мал Стол до Прешернова Коча и на Велики Стол (тригонометар 2236);

4) на подрачјето на планината Стол — Белшчица: од Мал Стол и Прешернова Коча и од Велики Стол (тригонометар 2236) по обележената патека преку Жировнички Стол, под врвот на котата 2017 и Вајнеж (тригонометар 2099) под котата 1840 во Медји Дол до Јаворнички Ровт;

5) на подрачјето на планината Кепа: од планината Млиница до врвот Плевеница (тригонометар 1973), од планината Млиница по патеката под врвот Вела Печ до врвот Довшка Баба (тригонометар 1891) и од селото Белца по патеката што води покрај котата 903 и гробенот на котата 1717 и натаму на врвот Кепа;

б) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Италија:

1) на подрачјето на планината Понца: од доли-ната Планице и Тамара на Висока Понца (триго-нометар 2274), Средна Понца (тригонометар 2231), Задна Понца, Стругова Шпица, Вевница (тригоно-метар 2359) на Котови Шпици односно од Котови Шпици во истиот правец;

2) на подрачјето на планината Канин: од гра-ничниот премин Предел (кота 1156) преку Немшка Глава (тригонометар 1597) на Велика Јеребица (три-гонометар 2126) и од Велика Јеребица во Можница;

3) на подрачјето на планината Матајур: од Мрз-ли Врх по обележената патека долж гре-бенот до врвот Матајур (тригонометар 1642) и од Висока Глава (тригонометар 1541) по обеле-жената патека до врвот Матајур (тригонометар 1642).

3. На границата спрема Република Италија им се одобрува на југословенските и странските др-жавјани движење и престој без дозвола за движе-ње и престој во граничниот појас на подрачјето на планината Канин: од патичтата што водат на Ви-соки Канин (тригонометар 2587) преку врвот Прес-трелник (тригонометар 2499), седлото Превал до Ло-па (граничен камен XIII) и од Висок Канин преку Мал Канин до врвот Лашка Плања — кота 2422 (Алпски туристички центар — Бовец) — во текот на целата година од излегувањето до заобѓањето на сонцето.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наред-ба престанува да важи Наредбата за определување на деловите од граничниот појас во кои југословенски државјани можат да се движат и да престојуваат без дозвола („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/66).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 280-1-1/25

26 декември 1973 година

Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Бановиќ, с. р.

6.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-вање на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-кретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојуз-ниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна тр-говија издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-КИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73, 39/73, 43/73, 59/73 и 62/73) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали, по редниот број 35 се додава нов реден број 36, кој гласи:

„Реден број	Тарифен број на Царинска-та тарифа	Наменување	Количина односно вредност
1	2	3	4
36	25.01/66	Друга сол (сол за регенера-ција)	50 килограми“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 12028

19 декември 1973 година

Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
д-р Емија Лудвигер, с. р.

7.

Врз основа на член 137 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), по претходно прибавеното мислење од носителите на правата на користење на аеродромите, директо-рот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат редовно отворени за јавен воздушен сообра-ќај, и тоа:

Воздухопловно пристаниште	Во зимски период (од 1 ноември до 31 март)		денови			денови	
	од ча-сот	до ча-сот	1 — понеделник	Во летен период (од 1 април до 31 октомври)	2 — вторник	3 — среда	4 — четврток
			5 — петок	од ча-сот	до ча-сот	5 — петок	6 — сабота
			6 — сабота	7 — недела		7 — недела	
1	2	3	4	5	6	7	
„Београд“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	
„Загреб“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	
„Сплит“	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7	
„Љубљана“	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7	
	06,00	24,00	3,5	06,00	24,00	3,5	

1	2	3	4	5	6	7
„Дубровник“ <sup>4</sup>	07,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
„Титоград“	06,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
„Сарајево“	07,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7
„Скопје“	06,30	21,30	1,2,3,4,5,6,7	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
„Тиват“	06,30	18,30	1,2,3,4,5,6,7	06,00	23,00	1,2,3,4,5,6,7
„Охрид“	07,00	15,00	1,2,3,4,5	06,00	22,00	1,2,3,4,5,6,7
„Задар“	06,00	09,00	1,2,3,4,5,6,7	06,00	21,30	1,2,3,4,5,6,7
	18,30	21,00	1,2,3,4,5,6,7			
„Ријека“	06,30	07,30	1,2,3,4,5,6,7	06,00	21,00	1,2,3,4,5,6,7
	19,00	20,00	1,2,3,4,5,6,7			
„Пула“	05,30	07,00	1,2,3,4,5,6,7	00,00	24,00	1,2,3,4,5,6,7
	21,30	23,00	1,2,3,4,5,6,7			
	20,00	21,30	2,4,5,7			
„Приштина“	06,00	08,30	1,2,3,4,5,6	06,00	09,00	1,2,3,4,5,6,7
	17,30	20,50	7	18,30	21,00	1,2,3,4,5,6,7
	17,30	20,00	2,3,4,5			
„Мостар“	18,00	19,35	1,2,3,4,5,6	08,00	19,35	1,2,3,4,5,6,7
	08,00	13,15	1,3			
	08,00	15,15	2,5			
	08,00	10,00	4,6			

2. Воздухопловното пристаниште мора да биде отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот на времето одредено во точка 1 на оваа наредба а до слетувањето на воздухопловот што задоцнил поради непредвидени околности на слетувањето, ако воздухопловот од претходното пристаниште полетал во времето одредено во точка 1 на оваа наредба, со тоа што службата за контрола на летањето за таквото задоцнување да го извести носителот на правата за користење на воздухопловното пристаниште.

Носителот на правата за користење на воздухопловното пристаниште е должен да му овозможи слетување на воздухопловот и да изврши негово прифаќање и по времето одредено во точка 1 на оваа наредба ако воздухопловот на тоа воздухопловно пристаниште слетува поради виша сила или во нужда, со тоа што за тоа да биде известен носителот на правата за користење на воздухопловното пристаниште.

3. Воздухопловните пристаништа „Београд“ и „Загреб“ во времето од 23,00 до 05,00 часот ќе обезбедат служба за итна помош, противпожарна служба и служба за прифаќање и испраќање во намален обем, согласно со важечките прописи.

4. Воздухопловното пристаниште може да биде отворено и по времето одредено во точка 1 на оваа наредба ако со тоа се согласи носителот на правата за користење на воздухопловното пристаниште.

Барањето воздухопловното пристаниште да биде отворено и вон од времето одредено во точка 1 на оваа наредба се поднесува најдоцна 24 часа порано.

Службата за контрола на летањето на воздухопловното пристаниште е должна во случаите од став 1 на оваа точка да ги извести органите на управата на воздухопловното пристаниште.

Воздухопловните пристаништа „Дубровник“, „Сплит“, „Тиват“, „Скопје“, „Мостар“, „Сарајево“ и „Љубљана“ мораат да бидат отворени и по времето одредено во точка 1 на оваа наредба во согласност со потребите за прифаќање и испраќање на воздухоплови наменети за превоз на пошта, под условите од точ. 3 и 4 став 1 на оваа наредба.

5. Времето од точка 1 на оваа наредба се смета според југословенското време (средноевропско време).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/68, 18/69 и 15/70).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01 Бр. 6615/1  
19 декември 1973 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за цивилна  
воздушна пловидба,  
Милован Гоќановиќ, с. р.

8.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АКТИВНИ ЈАГЛЕЊА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 5 јули 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за активни јаглења, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) активен јаглен S-1	9,00
2) активен јаглен S-2	10,50
3) активен јаглен SK-2	10,30
4) активен јаглен R	20,50
5) активен јаглен H	21,50
6) активен јаглен G	13,00
7) активен јаглен K	48,00

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 570/1 од 20 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Милоје Закиќ“ — Крушевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Тамиш“ — Панчево, Топионичарски басен — Индустрија хемиских производа — Бор, „Серво Михаљ“ — Фабрика уља и уљаних масти — Зрењанин и Товарна, кемичних изделков — Храстник.

## 9.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕДЕНИ КАНЦЕЛАРИСКИ И УЧИЛИШНИ МАТЕРИЈАЛИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 октомври 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за одредени канцелариски и училишни материјали (обоени копирни хартии, пишувачки врвци, матрици, дизакоп хартија, бои за домаќинство, канцелариски лепила, печатни восоци поликolor сликарски и сл.) наведени во Спогодбава, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 25,3%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1019/2 од 25 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Аеро“ — Цеље, „Карбон“ — Загреб и „Алкалоид“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 купувачи-потрошувачи назначени во посебниот прилог кон спогодбава, кој се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

## 10.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДРВЕНИ И КАРТОНСКИ КИБРИТИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за дрвени и картонски кибрити, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени малопродажни цени, под условите на продажбата од спогодбава, така што да изнесуваат, и тоа за:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) дрвени кибрити формат 5 Е од 50 парчиња | 0,40 дин/кутивче |
| 2) картонски кибрити ПК од 18 парчиња      | 0,25 дин/преклоп |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1208/2 од 27 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Творница жигица „Драва“ — Осиек и Творница шибица „Долац“ — Долац на Лашви.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 69 купувачи-потрошувачи назначени во прилогот на спогодбава, кој се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

## 11.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРОДРОМСКАТА УСЛУГА ЗА ПРИФАКАЊЕ И ИСПРАКАЊЕ НА АВИОНИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТОКИ**

1. Претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги, на 2 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за аеродромската услуга за прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж и стоки, со тоа што вршителите на услуга за прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж и стоки да можат своите продажни цени утврдени врз основа на Спогодбата за промена на затечените цени за аеродромските услуги во внатрешниот сообраќај, од 25 септември 1973 година, вклучувајќи ги и чартер летањата, да ги зголемат уште за 3,5% ако вршат услуга за идентификација на багаж — при постојните услови на продажбата.

Зголемувањето на цените на услугата според став 1 на оваа точка ќе се врши на цената од ценонниците на поодделни аеродроми, со тоа што системот на попусти и попустите од посебните договори да не се менуваат.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека услугите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги вршат односно користат по цените и под условите што се предвидени во спогодбава.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 171/4 од 26 ноември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1973 година, со исклучок на аеродромот „Дубровник“, кој оваа спогодба ќе ја применува од 17 април 1973 година.

Претставници на вршителите на услуги: Предузеќе аеродромских услуга „Загреб“ — Загреб, Предузеќе аеродромских услуга „Београд“ — Белград, Предузеќе аеродромских услуга „Дубровник“ — Дубровник, Предузеќе аеродромских услуга „Задар“ — Задар, Предузеќе аеродромских услуга „Љубљана—Пула“ — Љубљана, Предузеќе аеродромских услуга „Риека“ — Риека, Предузеќе аеродромских услуга „Сарајево“ — Сарајево и Предузеќе аеродромских услуга „Охрид“ — Охрид.

Претставници на корисниците на услуги: Југословенски аеротранспорт — Белград и Авиогнекс — Белград.

## 12.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРОДРОМСКИТЕ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ СООБРАЌАЈ**

1. Претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги, на 25 септември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за аеродромските услуги во внатрешниот сообраќај, со тоа што вршителите на услуги за користење на полетно-слетни патеки, за престој на авиони на аеродромот и за прифаќање и испраќање на авиони, патници багаж и стоки можат, затечените цени за тие услуги, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат за 8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа точка нема да се применува на внатрешниот чартер сообраќај.

Зголемувањето на цените ќе се изврши на цените од ценовниците на поодделни аеродроми, со тоа што системот на попусти и попустите од посебните договори да не се менуваат.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека услугите од точка 1 на ова спогодба ќе ги вршат односно користат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 171/4 од 26 ноември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1973 година.

Претставници на вршителите на услуги: Предузеќе аеродромских услуга „Загреб“ — Загреб, Предузеќе аеродромских услуга „Задар“ — Задар, Предузеќе аеродромских услуга „Ријека“ — Ријека, Предузеќе аеродромских услуга „Сарајево“ — Сарајево, Предузеќе аеродромских услуга „Београд“ — Београд, Предузеќе аеродромских услуга „Дубровник“ — Дубровник, Предузеќе аеродромских услуга „Охрид“ — Охрид, Предузеќе аеродромских услуга „Сплит“ — Сплит и Предузеќе аеродромских услуга „Љубљана-Пула“ — Љубљана.

Претставници на корисниците на услуги: Југословенски аеро-транспорт — Белград, Индекс Адриа Авиопромет — Љубљана и Авиогенекс — Белград.

## 13.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРАВ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ LU-1**

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 октомври 1973

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за прав за гаснење пожари LU-1, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 2.400 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 968/1 од 20 декември 1973 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Соно-хемиски комбинат „Сода-со“ — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ватроспрем“ — Белград и „Пастор“ — Загреб.

**СОДРЖИНА:**

Страна

1. Закон за основите на системот на државната безбедност — — — — —	1
2. Одлука за утврдување на надоместокот поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — — —	3
3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за плаќање на услугите во меѓународниот стоквен промет што го вршат странски лица —	3
4. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за уредите и опремата за возилата во сообраќајот на патиштата — — — —	4
5. Наредба за одредување на деловите од граничниот појас во кои југословенски и странски државјани можат да се движат и да престојуваат без дозвола — — — — —	4
6. Наредба за дополнување на Наредбата за утврдување на стоквните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1973 година — — — — —	5
7. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај — — — — —	5
8. Спогодба за промена на затечените цени за активни јаглења — — — — —	6
9. Спогодба за промена на затечените цени за одредени канцелариски и училишни материјали — — — — —	7
10. Спогодба за промена на затечените цени за дрвени и картонски кибрити — — — —	7
11. Спогодба за промена на затечените цени за аеродромската услуга за прифаќање и испраќање на авиони, патници, багаж и стоки —	7
12. Спогодба за промена на затечените цени за аеродромските услуги во внатрешниот сообраќај — — — — —	8
13. Спогодба за промена на затечените цени за прав за гаснење пожари Lu-1 — — — —	8

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. Фах 226.  
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —  
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17